

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Третите лиги за
натпреварувачката 2017/2018 година

Врз основа на член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 25.07.2017 година, донесе:

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ТРЕТИТЕ ЛИГИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во Третите лиги е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија и се одвива на територијален принцип во шест региони .

Седиштата на третите лиги се утврдуваат согласно Правилникот за организација на Регионите донесен од страна на Управниот одбор на ФФМ.

За 2017/18 година се утврдува натпреварување во 6 (шест) Трети лиги и тоа:

- Трета лига ЈУГ
- Трета лига ИСТОК
- Трета лига ЦЕНТРАЛНА
- Трета лига СЕВЕР
- Трета лига ЗАПАД
- Трета лига ЈУГОЗАПАД

Член 2

Со натпреварувањето во Третите лиги раководи Комисија за натпревари/Комесар за натпреварување определена од Управниот одбор на Регионот кој го организира натпреварувањето во соодветната Трета лига.

Член 3

Во натпреварувачката 2017/2018 година бројот на клубови учесници е варијабилен и може да изнесува од 08 до 14 клуба согласно пласманот остварен по конечната табела на предметната Трета лига за натпреварувачката 2016/17 година, усвоена од Управниот одбор на Регионот.

Списокот со клубови учесници е составен дел на овие пропозиции.

Член 4

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во два круга.

Управниот одбор на Третата лига во зависност од бројот на екипите вклучени во натпреварувањето можат да донесат одлука натпреварите во предметниот регион да се играат во три круга за што ја известуваат и Комисијата за натпревари на ФФМ.

Првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 5

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари/Комесар за натпреварување на Регионот а го усвојува Управниот одбор на Регионот не подоцна од две недели пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 6

Распоредот на натпреварување се одредува со жрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во третите лиги за натпреварувачката 2017/2018 година започнува согласно календарот на натпреварување на предметната трета лига.

Член 7

За организација на натпревар во третите лиги одговорен е клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 8

Клубот домаќин во третите лиги е должен да ги исполни минимум неопходните услови предвидени во Правилникот за натпреварување и Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за натпревари на Третата лига да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата/Комесарот за натпревари на регионот одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин, доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

Член 9

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР)
- на сите натпревари, пред, за време и по натпреварот (за времетраење на натпреварот) да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца .
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош
- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила.
- да обезбеди присуство на редарска служба
- да назначи комесар за безбедност
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични) .

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 2 од овој член натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 10

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган.
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории.
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани.

- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода,
- да обезбеди службен снимател на натпреварот.
- да обезбеди разглас и најавувач
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР)
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош.
- да обезбеди присуство на комесар за безбедност
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид).
- да обезбеди деца за фаќање топки
- да обезбеди лице(комет администратор) кое ќе го состави записникот .

Член 11

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот;
- Судиите;
- Делегатот;
- Записничарот(комет администратор);
- Ополномоштени преставници на двата клуба;
- Лекари на двете екипи заведени во записникот;
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот;
- Шефови на стручни штабови на двете екипи;
- Тренери на двете екипи заведени во записникот;
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот;
- Економите на двете екипи;
- Претставници на МВР по процена на делегатот;
- Комесар за безбедност по процена на делегатот;
- Членови на противопожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот);
- две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот);

Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 12

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- лица задолжени за медицински носилки,
- спикер за разгласот,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за брза помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

Член 13

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли/печатени бројки за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја;
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 14

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите, контролорот на судење и посебниот контролор доколку е одреден за тој натпревар.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на лицето овластено да води записник од клубот под надзор на делегатот на натпреварот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 15

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на напредно одигрување на натпреварот.

Член 16

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2017/2018 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии.

Член 17

За натпреварите од третите лиги, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на Третата лига.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Член 18

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт.

Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на сениорската екипа на клубот во третите лиги, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ги исполнува условите за водење на екипа во Трета лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

Член 19

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на Третата лига односно Претседавачот на Комисијата за натпревари/Комесар за натпревари на Третата лига.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Член 20

Делегатот ги има следните правата и обврски:

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да констатира исправност на спортските легитимации и правото на настап на пријавените фудбалери и да ги предупреди преставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за натпревари на Регионот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;

- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и преставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на Регионот заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на Регионот;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци истите да ги евидентира во записник или дополнителниот извештај како и да го извести клубот домаќин за нивно отстранување;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одгрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за натпревари.
- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР).
- да утврди присуство на овластен лекар на домашната екипа и возило за потреба на итна медицинска помош.
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;
- во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,
- да прати кои лица од резервната клупа, за време на натпреварот, неовластено даваат напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија истите да ги одстрани од натпреварот без дисциплински последици.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 21

На првенствените натпревари имаат право на настап фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполниле 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

Во записникот од натпреварот клубови учесници во третите лиги мораат да имаат во составот пет (5) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

Сите клубови учесници во третите лиги натпреварот мора да го започнат со три (3) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

За фудбалер под 21 година се смета фудбалер кој на 15.06.2017 година нема наполнето 21 година.

Фудбалерот од став 3 на овој член има право да настапува како фудбалер под 21 година за времетраење на целата натпреварувачка година.

Во натпреварувањето во Третите лиги не се дозволува настап на фудбалери од странство.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Член 22

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите не одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 23

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 24

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Член 25

Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 26

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е отстранет, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1, 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1, 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 27

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 28

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 50 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 29

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин -) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 30

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 31

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за натпревари/ Комесар за натпреварување на Третите лиги како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

Член 32

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за натпревари по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја доставува до Комисијата за натпревари на ФФМ.

Конечната табела се објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 33

Органот за натпревари:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на Третата лига;
- го утврдува календарот за натпреварување ;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа;
- извршува и други работи по препорака на УО на Третите лиги и ФФМ;

- изрекува автоматски казни;
- во случај на жалба во последното коло одлучува по скратени рокови и ја информира и се координира со Комисијата за натпревари на ФФМ за истото;
- има обврска да достави информација за освоено прво место во лигата во рок определен од Комисијата за натпревари на ФФМ;
- има обврска да достави конечна табела до Комисијата за натпревари на ФФМ во рок определен од Комисијата за натпревари на ФФМ;

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 34

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

Член 35

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

Член 36

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на претставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин не му достави на контролорот на судењето службен аудио-видео запис од натпреварот на (ДВД) диск на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

Член 37

Доколку во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот, односно се попречува играта на друг начин со пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 38

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 39

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 25(дваесетипет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 40

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

	евра
Прв жолт	2,5

Втор жолт	3,0
Трет жолт	3,5
Четврт жолт	4,0
Петти жолт	/

Клубот чиј фудбалер добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло.

Член 41

На клубот кој не создал услови за изготвување и заклучување на записникот во комет системот веднаш по завршување на натпреварот, комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100(сто) евра.

Член 42

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службено лице е одстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот на натпреварот во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

Член 43

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50(педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот
- не обезбеди разглас и најавувач
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид)
- не обезбеди деца за фаќање топки
- не обезбеди комет администратор за составување на записник
- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување)

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 44

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно член 67 од Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примероци со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило на Третата лига и ја доставува до засегнатите страни.

Член 45

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 46

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 47

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на предметниот Регион во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на предметниот Регион во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 46 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службеното гласило на Третата лига и да се достави до засегнатите страни.

Член 48

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второстепената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 49

Со право да учествува во Трета лига се стекнува фудбалски клуб кој ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табела) .

Член 50

Клубовите учесници во третите лиги за натпреварувачката 2016/2017 година плаќаат котизација за натпреварување согласно одлуките на Управните одбори на соодветната Трета лига.

ПЛАСМАН ВО ВТОРИТЕ ЛИГИ 2018/19

Член 51

Прваците на шестте трети лиги во натпреварувачката 2017/18та година директно се пласираат за учество во натпреварувањето во сезоната 2018/19 во Втора лига Запад и Втора лига Исток .

Член 52

Во натпреварувачката 2018/19 година во **Втора лига Запад** се пласираат со екипите рангирани на прво место **во третите лиги на:**

- **Северен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Г.Баба, ОФС К.Вода, ОФС Скопје, ОФС Куманово и ОФС Липково;

- **Западен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Тетово, ОФС Гостивар и, ОФС Кичево;

- **Југозападен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Битола, ОФС Струга, ОФС Охрид, ОФС Ресен, ОФС Д.Хисар и ОФС Македонски Брод.

Член 53

Во натпреварувачката 2018/19 година во **Втора лига Исток** се пласираат екипите рангирани на прво место **во третите лиги** на:

- **Јужен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Струмица, ОФС Валандово и ОФС Гевелија;

- **Источен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Штип, ОФС Кочани, ОФС Кратово, ОФС Свети Николе и ОФС Пробиштип;

- **Централен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Прилеп, ОФС Велес, ОФС Кавадарци и ОФС Неготино.

Член 54

Покрај спортскиот резултат, екипите кои ја пополнуваат соодветната Втора лига задолжително треба да ги исполнуваат и лиценцните критериуми за учество во Втора лига.

Испаѓање

Член 55

Последните две/три пласирани екипи на конечните табели на третите лиги во натпреварувачката 2017/2018 година , директно испаѓаат во ОФС каде што територијално припаѓаат:

- во трета лига која брои од 8- 12 екипи испаѓаат двете последно пласирани екипи на конечната ранг табела.

- во трета лига која брои од 13-14 екипи испаѓаат трите последно пласирани екипи на конечната ранг табела

Екипите пласирани на наредните повисоки позиции од последните две/три на конечните табели на третите лиги во натпреварувачката 2017/2018 година редоследно испаѓаат во зависност од територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Втората лига која ја пополнуваат.

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТРЕТИТЕ ЛИГИ 2018/19

Член 56

Третите лиги се пополнуваат:

-со прваците на ОФС кои гравитираат кон соодветната трета лига доколку бројот на слободни места тоа го дозволува , во спротивно се играат баражи помеѓу прваците на ОФС за пополнување на бројот на слободни места (по еден елиминационен бараж натпревар на неутрален терен).

- останатите слободни места ќе се пополнуваат со:

*најдобро рангираните екипи пласирани на повисоките позиции од последните две односно /три екипи на конечните табели на третите лиги во натпреварувачката 2017/2018 година, кои не испаѓаат заради пласман туку заради регионално распоредување на екипите од соодветната Втора лига;

*второпласираните односно секоја нареднопласирана екипа на конечната табела 2016/17 година на ОФС кои гравитираат кон третата лига / во случај да бројот на екипите кои конкурираат е поголем од бројот на слободните места, се организираат елиминациони бараж натпревари помеѓу на исто место пласираните екипи на конечните табели на ОФС.

Елиминационите бараж натпревари се играат се до добивање на потребниот број на екипи за пополнување на соодветната Трета лига.

Во случај да нема доволен број на заинтересирани екипи кои врз основа на спортскиот резултат односно редоследниот пласман се стекнале со право за пополнување односно учество во предметната Трета лига во 2018/19 година, последните две односно три рангирани екипи кои испаѓаат од лигата поради пласманот (под услов да не го напуштиле натпреварувањето односно да не се исклучени) редоследно добиваат можност да го продолжат натпреварувањето во соодветната Трета лига.

Член 57

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ

Член 59

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

Член 60

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.